## Упатство за поставување на безжичната мрежа на ФЕИТ

Користете го следново упатство само доколку не користите некој софтвер за Вашата безжична картичка! Обично, безжичните картички како на Intel, Broadcom и некои други доаѓаат со софтвер за управување со безжичните мрежи во кој се вградени сите безбедносни протоколи за автентфикација.

- 1. Инсталирајте ја програмата SecureW2\_312.exe и рестартирајте го компјутерот кога ќе ви побара.
- 2. Кликнете на Вашата мрежна картичка, а потоа на "Open Network and Sharing Center" (сл. 1)





3. Се отвора нов прозорец за управување со мрежите и таму кликнете на линкот "Set up a new connection or network" (сл. 2)



Сл. 2

4. Се отвора нов прозорец при што треба да се селектира полето "Manually connect to a wireless network" и се клика на копчето "Next" (Сл. 3)



5. Се отвора нов прозор при што се пополнуваат полињата како на следнава слика и се клика на копчето "Next". (Сл. 4)

🚱 👰 Manually connect to	a wireless network	
Enter information	for the wireless network you want to a	add
N <u>e</u> twork name:	bm-fet	
Security type:	WPA2-Enterprise 🔹	
Enc <u>r</u> yption type:	AES 🔻	
Se <u>c</u> urity Key:	<u>H</u> ide	e characters
Start this connect	ion automatically	
Warning: If you s	ne network is not broadcasting elect this option, your computer's privacy might l	be at risk.
	4	
		Next Cancel

Сл. 4

6. Мрежата е успешно креирана, но треба да се постават соодветните параметри за автентификација. Се клика на линкот "Change connection settings" при што се отвора нов прозорец со својствата за мрежата (Сл. 5 и Сл.6)

Successiu	lly added bm-f	et			
Ch Opt	ange connection p	on settings properties so that	t I can change the	settings.	

Сл. 5

Security		
Name:	bm-fet	
SSID:	bm-fet	
Network type:	Access point	
Network availability:	All users	
Connect automati	cally when this network is in range	
Connect to a more	e greferred network if available	
Connect even if the network is not broadcasting its name (SSID)		

Сл. 6

7. Се клика на јазичето "Security" и се поставуваат параметрите како на следнава слика. Потоа се клика на копчето "Settings". (Сл. 7)

bm-fet Wireless Network Properties	x
Connection Security	
Security type: WPA2-Enterprise   Encryption type: AES	
Ch <u>o</u> ose a network authentication method: SecureW2: SecureW2 EAP-TTLS ▼ <u>S</u> ettings ✓ Remember my credentials for this connection each time I'm logged on	
Advanced settings	
OK Can	cel

Сл. 7

8. Се отвора нов прозорец за конфигурирање на SecureW2 и се клика на копчето "Configure" (Сл. 8)

SecureW2 Configu	uration
	SecureW2
Profile	4.1.0 (48)
	Profile: DEFAULT  New Configure Delete
	OK Cancel

Сл. 8

9. Се поставуваат параметрите како на следниве слики (Сл. 9, Сл. 10, Сл. 11, Сл.12)

DEFAULT
Connection Certificates Authentication User account Use alternate outer identity: © Use anonymous outer identity © Specify outer identity:
Enable session resumption (quick connect)

Сл. 9

Connection       Certificates       Authentication       User account         Verify server certificate       Trusted Root CA:         Trusted Root CA:       Add CA       Remove CA         Verify server name:       OK       Cancel
Connection       Certificates       Authentication       User account         Verify server certificate       Trusted Root CA:
Add CA Remove CA Verify server name: Advanced OK Cancel
Advanced OK Cancel
DEFAULT
SecureW2
Connection Certificates Authentication User account
Select Authentication Method: PAP  EAP Type:  Configure
Advanced OK Cancel

Сл. 11

DEFAULT	×
	SecureW2
Connection Certifica	ates   Authentication   User account   Prompt user for credentials
Usernam Passwor Domai	e: petrep@feit.ukim.edu.mk d: ***********
	Use this account to logon computer 🗖
Advanced	OK Cancel
	Сл. 12

Поставете ја Вашата е-маил адреса и Вашата лозинка за е-маил адресата!

10. На крај кликнете на копчето "ОК" па ќе се вратите на почетниот конфигурацски прозорец и таму повторно кликнете на "ОК". (Сл. 13)

SecureW2 Confi	guration		×
		Seci	JireW2
Profile			4.1.0 (48)
	Profile: DEFAL	LT Configure	Delete
		ОК	Cancel
	Сл.13	3	

11. Се вративте на прозорецот со својствата за bm-feit мрежата и кликнете на копчето "ОК" (Сл. 14)

om-fet Wireless Netwo	ork Properties
Connection Security	]
S <u>e</u> curity type: E <u>n</u> cryption type:	WPA2-Enterprise
Ch <u>o</u> ose a network a	uthentication method:
Remember my cr	edentials for this connection each
time I'm logged o	n
Advanced setting	JS
	OK Cancel



12. На крај кликате на копчето "Close".

Manually connect to a wireless network	X
Successfully added bm-fet	
→ Change connection settings Open the connection properties so that I can change the settings.	
	Close

Сл. 15